

ОФОРМУВАЊЕ НА ВТОРАТА ОЦЕНКА ВО ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ ПО НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ МУЗИЧКА УМЕТНОСТ ВО УЧЕБНАТА 2017/18 ГОДИНА

Оценувањето по наставниот предмет музичка уметност исто како во првото тромесечие ќе се спроведува *секој* наставен час и ќе се базира *врз бодовите*.

За втората оценка максималниот број на бодовите изнесува 120.

- **Усната проверка** носи максимум 20 бода: Романтизам, Шуберт, Шуман, Менделсон, Брамс, Лист, Берлиоз, Р. Штраус (теорија).

- **Тестот бр.2** носи максимум 100 бода. Ќе се спроведе на 18. час.

Учениците кои *неоправдано* нема да дојдат на тестирање не добијат бодови, а оние кои ќе бидат отсутни поради здравствени причини, ќе се тестираат накнадно (вонреден час).

- Бодовите од тестирањето влегуваат во сумата за втората оценка, а тестирањето не се повторува, т.е. **нема ретестирање** (поправка).

- **Бројот на бодовите може да се зголеми** со изработка и презентација на еден проект (мах 10 бода).

- **Бројот на бодовите може да се намали** поради неоправдано заминување (5 бода) и доцнење на часовите (2 бода), односно поради ометање на часот/недисциплина, непотребно користење на мобилни телефони и слично (5 бода).

По сумирањето на сите бодови, учениците ќе можат да се (само)оценат според приложената скала.

| Оценки | | Бодови |
|-----------|---|---------|
| Недоволен | 1 | 0-40 |
| Доволен | 2 | 41-60 |
| Добар | 3 | 61-80 |
| Мн. добар | 4 | 81-100 |
| Одличен | 5 | 101-120 |

Опери чии содржини треба да се знаат за тестот бр.2:

1. „Севилски бербер“ – Росини

<https://www.youtube.com/watch?v=oSjyDH4MJCc>

2. „Травијата“ - Верди

<https://www.youtube.com/watch?v=6fSzo9VXgow>

3. „Трубадур“ - Верди

https://www.youtube.com/watch?v=yMP6S_JTgBg

4. „Риголето“ - Верди

<https://www.youtube.com/watch?v=fYDI6MWkCW8>

<https://www.youtube.com/watch?v=O71ozSsZaZs>

5. „Аида“ - Верди

<https://www.youtube.com/watch?v=hCh7sDvLTro>

<https://www.youtube.com/watch?v=WbDwhzy1794>

6. „Кармен“ – Бизе

<https://www.youtube.com/watch?v=WNvHXHMfxNw>

<https://www.youtube.com/watch?v=46JleRbVIRA>

7. „Палјачи“ - Леонкавало

<https://www.youtube.com/watch?v=UYgVjDZCkT4>

<https://www.youtube.com/watch?v=sljvamShlD8>

8. „Кавалерија рустикана“ - Маскањи

<https://www.youtube.com/watch?v=QU5yC93ig9Q>

9. „Мадам Батерфлај“ - Пучини

<https://www.youtube.com/watch?v=3stgof-xyNo>

ФРАГМЕНТИ ОД ОПЕРИ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ

1. Џ. Росини – Увертира за операта „Вилјам Тел“

<http://youtu.be/c7O91GDWGPU>

2. Џ. Росини - „Севилски берберин“ (Каватина на Фигаро)

<https://www.youtube.com/watch?v=-ХМКВ6уНУ0к>

https://www.youtube.com/watch?v=aJIpVj_YkNo

3. Џ. Росини - „Севилски берберин“ (Каватина на Розина)

<https://www.youtube.com/watch?v=4gLkjGePAOI>

4. Џ. Росини - „Севилски берберин“ (увертира) од почетокот и од 1.24 мин.

<https://www.youtube.com/watch?v=CFsb4SbOSBc>

5. В. Белини „Норма“ - (Casta Diva)

http://youtu.be/EJ2L_B7VOWs

<https://www.youtube.com/watch?v=6UtpV48OiRY>

6. Г. Доницети „Љубовен напиток“
<https://www.youtube.com/watch?v=2J7JM0tGgRY>
<https://www.youtube.com/watch?v=iUw5J8kiyac>
7. Џ. Верди „Травијата“ (Винска песна)
<https://www.youtube.com/watch?v=UZvgmpiQCcI>
8. Џ. Верди „Риголето“ (La donna e mobile)
<http://youtu.be/8A3zetSuYRg>
9. Џ. Верди „Трубадур“ (хорот на Циганите)
http://youtu.be/rZ_pwcr0GHI
10. Џ. Верди „Аида“ (Слава на Египет и Триумфален марш) – заедно
<http://youtu.be/raбуоеаVsbY>
<https://www.youtube.com/watch?v=czEfHr8YGPA> (Слава на Египет)
<https://www.youtube.com/watch?v=4K4N-NrESyw> (Триумфален марш)
11. Џ. Верди „Набуко“ (Хорот на Евреите)
http://youtu.be/D6JN017A_mE
12. Ж. Бизе - „Кармен“ (Хабанера)
https://www.youtube.com/watch?v=KJ_HHRJf0xg
13. Ж. Бизе - „Кармен“ (Песна на тореадорот) од 0.32 сек.
<https://www.youtube.com/watch?v=e5qmSEvDEGs>
14. Ж. Бизе - „Кармен“ (увертира)
<https://www.youtube.com/watch?v=PQI5LtRtrb0>
<https://www.youtube.com/watch?v=Zi8cUjZjDic>
15. К. Вебер - „Волшебниот стрелец“ (Хорот на ловците)
<http://youtu.be/J3lzu2gUiAE>
<https://www.youtube.com/watch?v=OiBBFM60RiM>
16. Р. Вагнер „Лоенгрин“ (Свадбена песна)
<http://youtu.be/5C5FOW2ekHo>
17. Вагнер - „Валкири“ (Летот на валкирите)
<https://www.youtube.com/watch?v=GGUIP6lBW6Q>
18. П. Маскањи „Кавалерија рустикана“ (О, Лола)
<https://www.youtube.com/watch?v=bRFGFdpNOEE>

19. Р Леонкавало „Палјачи“
<http://youtu.be/GubJVThmZs4>

20. Џ. Пучини „Мадам Батерфлај“
<http://youtu.be/cXfGPOHglmk>

21. Џ. Пучини „Турандот“ (Nessum dorma)
<http://youtu.be/RdTbml4oOZ8>

УЧЕЊЕ -ЗАБАВА – ЦРТАНИ ФИЛМОВИ - ОПЕРИ

1.КАРМЕН

<https://www.youtube.com/watch?v=nKzZmynZT1Y>
<https://www.youtube.com/watch?v=x0khKx8vBf4>

2. СЕВИЈСКИ БЕРБЕР

<https://www.youtube.com/watch?v=lMmHiS0wNtU>
https://www.youtube.com/watch?v=hU_0QaCfltA
<https://www.youtube.com/watch?v=FXPz7S-3YC0>

3. РИГОЛЕТО

<https://www.youtube.com/watch?v=YXFy9IYMeE4&list=RDYXFy9IYMeE4&index=1>

4. ПАЛЈАЧИ

<https://www.youtube.com/watch?v=PcEs8njv0c8&list=RDYXFy9IYMeE4&index=18>

Наставник
Татјана Ивановска